



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 13 јули 1963
Скопје
Број 26

Претплатата за 1963 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

162.

На основа член 10 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 193 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија,

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 25 јуни 1963 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

Во Извршниот совет се избираат пратениците:

I. За претседател на Извршниот совет Александар Грличков, досегашен претседател на Извршниот совет.

II. За членови:

1. Брајковски Живко, претседател на Организационата комисија на ЦК на СКМ;
2. Гривчев Васил, доцент на Правниот факултет на Универзитетот во Скопје;
3. Јаковлевски Трпе, досегашен член на Извршниот совет;
4. Малинска Веселинка, досегашен потпретседател на Главниот одбор на ССРМ;
5. Мифтари Осман, досегашен секретар на Околинскиот комитет на СКМ на Тетовска околина;
6. Николовски Гога, претседател на Универзитетскиот совет во Скопје;
7. Романо Мориц, претседател на Стопанската комора на СРМ;
8. Сејфула Кемал, бивш државен секретар за работи на финансиите;
9. Симитчиев д-р Асен, досегашен член на Извршниот совет;
10. Чемерски Ангел, бивш директор на Заводот за стопанско планирање.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 1
25 јуни 1963 година
Скопје

Претседател
на Собранието,
Видо Смилевски, с. р.

163.

На основа член 158 точка 7, во врска со член 239 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија,

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 26 јуни 1963 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

I

За претседател на Уставниот суд на Македонија се избира ПЕРО КОРАБАР.

II

За судии на Уставниот суд на Македонија се избираат:

1. Паскал Митревски
2. Тома Кутурец
3. Стево Бошњаковски
4. Д-р Иво Пухан
5. Рифат Вела
6. Јован Дуковски

III

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 2
25 јуни 1963 година
Скопје

Претседател
на Собранието,
Видо Смилевски, с. р.

164.

На основа член 10 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 202 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија,

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 25 јуни 1963 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ

Се именуваат:

I. За секретар на Извршниот совет МИРЕ ДОНОВСКИ, досегашен секретар на Извршниот совет.

II. За републички секретари:

1. За републички секретар за внатрешни работи БОРО ЧАУШЕВ;
2. За републички секретар за правосудство ГАЛИП ДЕМА;
3. За републички секретар за законодавство и организација ГОРГИ ЦАЦА;
4. За републички секретар за буџет и организација на управата АЛЕКСАНДАР КРСТЕВСКИ;
5. За републички секретар за информации БОРО МИЉОВСКИ;
6. За републички секретар за народна одбрана МЕТОДИ АНТОВ;
7. За републички секретар за финансии ИЛИЈА СПИРОВСКИ;
8. За републички секретар за индустрија ВА-СИЛ ТУЦАРОВ;
9. За републички секретар за земјоделство и шумарство инж. ДРАГИ ТРАЈАНОВСКИ;
10. За републички секретар за трговија и туризам ДРАГАН СПИРОВСКИ;
11. За републички секретар за сообраќај и врски инж. КОЧО КИТАНОВСКИ;
12. За републички секретар за труд ВАСКА ДУГАНОВА;
13. За републички секретар за општи стопански работи ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ;
14. За републички секретар за народно здравје д-р НИКОЛА ГЕОРГИЕВСКИ;
15. За републички секретар за социјална политика и комунални работи КИРО АНАСТАСОВ;
16. За републички секретар за просвета СЛАВКА ГЕОРГИЕВА — АНДРЕЕВИК; и
17. За директор на Републичкиот завод за стопанско планирање СТОЈАН КОСЕВ;

III. За републички секретари во Извршниот совет:

1. ФАНА ТОЗИЈА и
2. ВАНЧО АПОСТОЛСКИ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 4

25 јуни 1963 година

Скопје

Претседател
на Собранието,

Видое Смилевски, с. р.

165.

На основа член 170 став 3 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 25 јуни 1963 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

I

За секретар на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува Ванчо Цветковски.

II

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 3

25 јуни 1963 година

Скопје

Претседател
на Собранието,

Видое Смилевски, с. р.

166.

На основа член 158 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија,

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 25 јуни 1963 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД
НА МАКЕДОНИЈА

I. Се разрешуваат поради одење на нова должност:

1. Асен Групче, претседател на Врховниот суд на Македонија;

2. Стеван Бошњаковски; и

3. Јован Дуковски, судии на Врховниот суд на Македонија.

II. Се избира за претседател на Врховниот суд на Македонија Д-р Панта Марина, професор на Правниот факултет на Универзитетот во Скопје.

III. Оваа одлука влегува во сила со донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 5

25 јуни 1963 година

Скопје

Претседател
на Собранието,

Видое Смилевски, с. р.

167.

На основа глава X оддел 1 точ. 10 од Општествениот план на стопанскиот развој на Социјалистичка Република Македонија за 1963 година („Службен весник на НРМ“, бр. 4/63), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНАТА, УСЛОВИТЕ И
НАЧИНОТ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ
ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

1. Од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во износ од 2.500 милиони динари предвидени во Глава X оддел 1 точка 2 под Б) од Општествениот план за стопанскиот развој на НР

Македонија за 1963 година Стопанската банка на СР Македонија ќе издвои износ од 500 милиони динари, што ќе го одобри како кредит на Резервниот фонд на СР Македонија — средства за заеднички резерви на стопанските организации, за намената и под условите определени со оваа одлука.

2. Резервниот фонд на СР Македонија — средства за заеднички резерви на стопанските организации износот од претходната точка, ќе го употреби за давање кредити на резервните фондови на општините — средства за заеднички резерви на стопанските организации за давање обртни средства на стопанските организации, кои по завршните сметки за 1962 година искажале загуби.

3. Износот на кредитот од точка 1 од оваа одлука Резервниот фонд на СР Македонија — средства за заеднички резерви на стопанските организации ќе го врати на банката, во рок од 5 години и интересна норма од 1%.

4. Управниот одбор на заедничките резерви на стопанските организации при Резервниот фонд на СР Македонија кредитите ќе им ги одобрува на општинските резервни фондови — средства за заеднички резерви на стопански организации под истите услови, под кои на Фондот е одобрен овој кредит.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1423/1

18. VI. 1963 година

Скопје

Претседател,

Александар Грличков, с. р.

168.

На основа на член 149 став 1 и 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ СПОРЕД ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

I. Во точка I од Одлуката за плаќање на придонесот за лица вон работен однос осигурени според прописите за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ бр. 3/63 г.) по точка 21 се додава нова подточка 22 која гласи:

„за странски државјани на школување, стручно оспособување или усовршување, ако државата глосовенските државјани, односно ако е така опречни се тие државјани исто така постапува со јуделено со меѓународни договори (член 19 точка 5 од ЗЗО) — Извршниот совет — Одделение за техничка помош.

Придонесот се плаќа од средствата за дота-цијата на Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка.

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-895

18. VI. 1963 година

Скопје

Претседател,

Александар Грличков, с. р.

169.

На основа член 6 став 5 од Законот за образување комисији за спроведување на прописите за распределба на чистиот приход на стопанските организации и установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 15/62). Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ЗА РАСПОДЕЛБА
НА ЧИСТИОТ ПРИХОД НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ**

I. Се разрешуваат досегашните членови на Републичката комисија за спроведување на прописите за распределба на чистиот приход на стопанските организации и установи.

II. За членови на Републичката комисија за спроведување на прописите за распределба на чистиот приход на стопанските организации и установи се именуваат:

а) за претседател:
— ВАСКА ДУГАНОВА, републички секретар за труд;

б) за секретар:
— БОРО ПЕТРОВСКИ, началник на одделение во Републичкиот секретаријат за труд;

в) за членови:

1. д-р НИКОЛА ГЕОРГИЕВСКИ, секретар на Советот за народно здравје на НРМ;

2. ВЕЛИМИР ГИНОВСКИ, републички секретар за општи стопански работи;

3. инж. НИКОЛА ПЕТРОВ, помошник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство;

4. НИКО НИЧА, помошник на републичкиот секретар за индустрија;

5. ИЛИЈА АНАСТАСОВ, началник на одделение во Републичкиот секретаријат за трговија и туризам;

6. ФИЛИП НЕГРИЕВСКИ, началник на одделение во Републичкиот секретаријат за буџет и организација на управата;

7. ДИМИТАР БОЈКОВ, потпретседател на Стопанската комора на СРМ;

8. БЛАЖО МУКАЕТОВ, економист во Стопанската комора на СРМ;

9. ЈЉУПЧО ПЕЈОВСКИ, помошник на главниот директор на Службата на општественото книговодство при Републичката централа на Народната банка на СФРЈ;

10. ВАНЧО НИКОЛОВСКИ, потпретседател на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;

11. ПРЕДРАГ ГОРГЕВИК, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од општествените дејности;

12. ТОМЕ РИСТЕВСКИ, раководител на група во Републичкиот завод за продуктивност на трудот и

13. УРОШ АНДРЕВСКИ, директор на Заводот за труд и трудови односи на Собранието на град Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1452/1

18. VI. 1963 година

Скопје

Претседател,

Александар Грличков, с. р.

170.

На основа член 7 став 2 од Уредбата за Републичкиот завод за продуктивност на трудот („Службен весник на СРМ“ бр. 18/63), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ

I. За членови на Советот на Републичкиот завод за продуктивност на трудот се именуваат:

1. ПАВЛЕ ТАСЕВСКИ, раководител на група во Републичкиот завод за стопанско планирање;

2. ЖИВКО СИМЕОНОВСКИ, помошник на Републичкиот секретар за труд;

3. инж. БЛАГОЈА ФИЛИПОВСКИ, началник на одделение во Републичкиот секретаријат за индустрија;

4. ИВАН ДУКОВ, самостоен референт во Републичкиот секретаријат за општи стопански работи;

5. д-р АЛЕКСАНДАР КУРЧИЕВ, вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје;

6. МИШКО РАДОСАВЉЕВИК, секретар на Одборот за научно-истражувачка работа и развикот на стопанството во Стопанската комора на СРМ;

7. РИСТО ДУКОВСКИ, претседател на Регионалната стопанска комора во Скопје;

8. ЈОЦО СТАМЕНКОВСКИ, претседател на Основната стопанска комора во Штип;

9. МИТКО МАРКОВСКИ, економист во Основната стопанска комора во Битола;

10. АЦО ПЕТРОВСКИ, секретар на Комисијата за стопански движења и расподелба на доход на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;

11. ОРДЕ ИВАНОВСКИ, директор на Претпријатието за изработка на автобуси и автобуски каросерии „11 Октомври“ во Скопје;

12. СЛОБОДАН РАШКОВИК, технички директор на Фабриката за рабни цевки „11 Октомври“ во Куманово;

13. НИКОЛА ГРИВЧЕВСКИ, директор на Планско-аналитичкиот сектор во Претпријатието во изградба Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје;

14. СПАСЕ ЧЕРЕПНАЛКОВСКИ, погонски инженер во Фабриката за стакло во Скопје;

15. НИКОЛА КОТЕВ, инженер во Градежното претпријатие „Пелагонија“ во Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1450/1

18. VI. 1963 година

Скопје

Претседател,

Александар Грличков, с. р.

171.

На основа член 6 од Законот за Републичкиот фонд за нестопански инвестиции („Службен весник на НРМ“ бр. 15/61), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

I. Се разрешуваат досегашните членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции.

II. Во Управниот одбор на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции се именуваат:

а) за претседател:

— БОРО ПЕКЕВСКИ, директор на Заводот за статистика на НРМ;

б) за членови:

1. д-р НИКОЛА ГЕОРГИЕВСКИ, секретар на Советот за народно здравје на НРМ;

2. КРУМЕ НАУМОВСКИ, претседател на Комисијата за физичка култура на НРМ;

3. ДАНА АНДРЕЕВА, помошник на секретарот на Советот за социјална политика и комунални работи на НРМ;

4. ДУШАН ШАРОВИК, помошник директор на Републичкиот завод за стопанско планирање;

5. ТОДОР ТАЛЕВСКИ, помошник директор на Државниот архив на НРМ;

6. ПЕРО ОЛОЛОВСКИ, началник на одделение во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;

7. РАТКА БАКАЛИНСКА, началник на одделение во Републичкиот секретаријат за информации;

8. БЛАГОЈ КОСТОВСКИ, советник во Републичкиот секретаријат за финансии;

9. ЗОГЕ ГРУЕВСКИ, член на Главниот одбор на ССРМ;

10. НИКО ТОЗИ, самостоен референт во Советот за култура на НРМ;

11. ДИМИТАР ГЕРАСИМОВСКИ, потпретседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците и службениците од општествените дејности;

12. ЈОРДАН АТАНАСОВ, советник во Стопанската комора на СРМ.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1451/1
18. VI. 1963 година
Скопје

Претседател,
Александар Грличков, с. р.

172.

На основа член 72 став 2 од Законот за организација на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПТТ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СРМ

I. Се разрешуваат досегашните членови на Управниот одбор на Заедницата на ПТТ претпријатија во СРМ.

II. За членови на Управниот одбор на Заедницата на ПТТ претпријатија во СРМ се именуваат:

1. МИШКО БОЖИНОВСКИ, помошник на републичкиот секретар за општи стопански работи;

2. РАДЕ ГОГОВ, помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи;

3. ТОДОР ЦАРТОВ, началник на Техничкото одделение за Радио-телевизија во Скопје;

4. ТОМЕ МАЛЕВСКИ, секретар на Секцијата за сообраќај во Стопанската комора на СРМ;

5. ТОШЕ СМИЛЕВСКИ, секретар на Републичкиот одбор на Синдикатот за сообраќај и врски;

6. КРУМЕ ПЕРКОВСКИ, началник на Одделението за распределба на доход во Републичкиот секретаријат за општи стопански работи;

7. инж. МИЛЧО КОЦАРЕ, референт во Железничкото транспортно претпријатие во Скопје;

8. НИКОЛА ЈАНЕВ, началник на одделение во Републичкиот секретаријат за правосудство.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1453/1
18. VI. 1963 година
Скопје

Претседател,
Александар Грличков, с. р.

173.

На основа член 6 и 20 од Законот за измени и дополненија на Законот за електростопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА

1. Се оснива Единствено претпријатие за дистрибуција на електрична енергија на територијата на СР Македонија „Електро-Македонија“, со седиште во Скопје.

Скратениот назив на Претпријатието е „Електро-Македонија“ — Скопје.

2. Претпријатието го сочинуваат сите досегашни електро-дистрибутивни претпријатија во СР Македонија и тоа:

1. Дистрибутивно претпријатие за електрична енергија — Делчево

2. Дистрибутивно електрично претпријатие — Прилеп

3. Електрична централа — Охрид

4. Претпријатие за распределба на електрична енергија „Електросветлост“ — Тетово

5. Дистрибутивно електрично претпријатие „Електрична централа“ — Струмица

6. Дистрибутивно претпријатие за распределба на електрична енергија — Штип

7. Електрично претпријатие „Светлост“ — Св. Николе

8. Претпријатие за дистрибуција на електрична енергија „Електродистрибуција“ — Битола

9. Претпријатие за производство и дистрибуција на електрична енергија „Радика“ — Дебар

10. Електрично дистрибутивно претпријатие „Вардар“ Титов Велес

11. Електродистрибуција „Кичево“ — Кичево

12. Електрично дистрибутивно претпријатие — Радовиш

13. Дистрибутивно електрично претпријатие „Електродистрибуција“ — Скопје

14. Електродистрибутивно претпријатие „Светлост“ — Струга

15. Претпријатие за дистрибуција на електрична енергија „Светлост“ — Куманово

16. Електрична централа — Гостивар

17. Дистрибутивно електрично претпријатие — Ресен

18. Дистрибутивно електрично претпријатие „Електродистрибуција“ — Кочани

19. Електрично дистрибутивно претпријатие — Берово

3. Претпријатието ќе ги врши следните стопански дејности:

— купување и продажба (дистрибуција) на електрична енергија;

— производство на електрична енергија.

4. Средствата на Претпријатието ги сочинуваат основните, обртните и средствата на заедничката потрошувачка на досегашните електро дистрибутивни претпријатија, со состојба на ден 30. VI. 1963 година.

5. За директор на претпријатието во основавање се назначува МИТЕ АНДРЕЕВСКИ, досегашен помошник директор на Републичкиот завод за продуктивност на трудот.

6. Надзор над работата на директорот ќе врши Републичкиот секретаријат за индустрија.

7. Работниците и службениците, до конституирањето на претпријатието ќе се плаќаат на начинот на кој тоа се вршеше во одделни претпријатија.

8. Правата и обврските на одделните електродистрибутивни претпријатија што се соединуваат во Претпријатието со положба на 30. VI. 1963 година преминуваат на новооснованото претпријатие.

9. Конституирањето ќе се изврши до 31. VII. 1963 година

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1325/1

18. VI. 1963 година

Скопје

Претседател,

Александар Грличков, с. р.

174.

На основа член 28 став 9 од Законот за високото школство на Народна Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 20/61), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ОСНИВАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТСКА ПЕЧАТНИЦА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

1. Се потврдува Одлуката за оснивање на Универзитетска печатница при Универзитетот во Скопје, донесена од Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје, бр. 01-40/3 од 20. IV. 1963 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1237/1

18. VI. 1963 година

Скопје

Претседател,

Александар Грличков, с. р.

175.

На основа член 7 од Уредбата за основање Дирекција за изградба на делот од автопатот „Братство-Единство“ во Народна Република Македонија („Сл. весник на СРМ“ бр. 32/58), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛОТ НА АВТОПАТОТ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. МИЛЕ ТОДОРОВСКИ, директор на Дирекцијата за изградба на делот на автопатот „Братство-Единство“ во Социјалистичка Република Македонија се разрешува од должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1492/1

18. VI. 1963 година

Скопје

Претседател,

Александар Грличков, с. р.

176.

На основа член 6 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА СОВЕТОТ ЗА КУЛТУРА НА НР МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од должноста секретар на Советот за култура на Народна Република Македонија ДУШКО ПОПОВСКИ, поради заминување на нова должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Бр. 09-1212/3

24 јуни 1963 година

Скопје

Претседател,

Александар Грличков, с. р.

Одласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8629/1 од 25 мај 1963 година, ја одобри промената на личното име на Амези Идете, родена на ден 14 јуни 1941 година во село Никиштане, Скопска околина, од татко Ајредин и мајка Тофице, така што во иднина личното име ќе му гласи Ахмед Идаст.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(225)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 4941/1 од 29 април 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Мацовска Љуба, родена на 20 април 1933 година во село Конопница, Кумановска околија, од татко Васил и мајка Трајка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Горбиева**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(239)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-6454/1 од 3 април 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јовановски Стоимен, роден на 12 август 1927 година во село Жидилово, Кумановска околија, од татко Јаким и мајка Стојана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Пејчиновски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(240)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-5589/2-1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јанкуловски Славе, роден на ден 1 февруари 1929 година во с. Опеница, Охридска околија, од татко Науме и мајка Иванка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Трајчевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(241)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-9252/1 од 28 мај 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Дисоски Љупчо, роден на 23 јуни 1962 година во Прилеп, од татко Кире и мајка Загорка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Мирче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(242)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8691/1 од 25 мај 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Хаџии Илјаз, роден на ден 14 март 1928 година во град Гостивар, Тетовска околија, од татко Рафик и мајка Мерибан, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Камбери**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(243)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-5594/2-1963 година ја одобри промената на фамилијарното име на Дончев Кирил, роден на 4 ноември 1943 година во с. Робово, Штипска околија, од татко Костаке и мајка Савета, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Панов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(245)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-4272/1 од 7 март 1963

година, ја одобри промената на личното име на Стојановска Миланка, родена на 6 декември 1944 година во село Љубојно, Охридска околија, од татко Митре и мајка Доста, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Кондовска Лилјана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“

(246)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-9094/1 од 25 мај 1963 година, ја одобри промената на личното име на Рахими Незири Абдусамет, роден на ден 12 мај 1940 година во село Пирок, Тетовска околија, од татко Фариз и мајка Хабибе, така што во иднина личното име ќе му гласи **Рахими Берзат**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(247)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-5681/1 од 22 март 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Селмани Хасибе, родена на ден 26 март 1928 година во село Градец, Тетовска околија, од татко Селмани Ислам и мајка Селмани Захиде, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Азбије**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(248)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8227/1 од 25 мај 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Лимани Берзат, роден на 1 март 1929 година во село Балиндол, Тетовска околија, од родители: татко Лимани Исни и мајка Феризат, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Невзат**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(250)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-8723/1 од 28 мај 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Даилоски Паскал, роден на 26 февруари 1930 година во село Балиндол, Тетовска околија, од родители: татко Исак и мајка Арсинка. Промената е одобрена и на Даилоска Звезда, родена на 14 декември 1932 година во село Чајле, Тетовска околија, од татко Захарија и мајка Тодорка, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Радически — Радическа**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(249)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10727 од 11 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Дамјановски Стојан, роден на ден 23 јануари 1944 година во град Битола, од родители: татко Никола и мајка Митана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Зафиров**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(251)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10967/1 од 10 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Нуредини Рефет, роден на 25 април 1924 година во Гостивар, Тетовска околија, од татко Алинеџи и мајка Наџије, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Грацовиќ**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (252)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-5686 од 22 март 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Салахи Хасим, роден на ден 15 декември 1941 година во село Гајре, Тетовска околија, од татко Милаим и мајка Гулфере, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Бедети**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (254)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-11210/1 од 10 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јањик Јордан, роден на 5 јуни 1904 година, во Српска Кука, Лесковачка околија, од татко Јаќим и мајка Нада, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Јаневски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (255)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-11211/1 од 10 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јањик Љубица, родена на 15 април 1907 година во село Долно Требешие, околија Лесковачка, од татко Сошиќ Стојан и мајка Петра, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Јаневска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (256)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10728 од 10 јуни 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Наум Симаковски, роден на 26 мај 1938 година во село Гопеш, Битолска околија, од родители: татко Бана и мајка Александра, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Николовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (257)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10439/1-1963, ја одобри промената на роденото име на Петрова Ценефер, родена на 10 август 1962 година во гр. Скопје, од мајка Димеска Цветанка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Виолета**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (258)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-10151/1 од 25 мај 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Анчов Ацо, роден на 23 декември 1962 година во Кратово, Кумановска околија, од татко Анчов Томе и мајка Мита, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Цане**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (259)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-5684/1 од 22 март 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Деари Амет, роден на 6 јануари 1948 година во село Цепчиште, Тетовска околија, од татко Исмет и мајка Незафет, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Алил**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (260)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II

Општинскиот суд Скопје II, по правната работа на тужителот Рудници и железарница — Скопје против тужениот Симон Ј. Буџевски и Јонче М. Буџевски, обајцата од село Цавато, за повраток на стипендија, вредност на спорот 126.000 динари, му постаџи на првотужениот Симон Ј. Буџевски привремен застапник адвокатот Јанко Војков од Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 76, во смисла на член 77 став 2 точка 5 од ЗПП, бидејќи првотужениот Симон Ј. Буџевски нема полномошник во СФРЈ, а се наоѓа во Австралија со непознато место на живеење и доставувањето не могло да се изврши.

Поставениот привремен застапник адвокатот Јанко Војков од Скопје ќе го застапува првотужениот Симон Ј. Буџевски по заведената правна работа сè додека првотужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот, односно додека органот на старателството не го извести судот дека му е поставен старател.

Од Општинскиот суд во Скопје II, П. бр. 242/63.

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-III-1962 година, рег. бр. 2/62, свеска I, е запишана под фирма: Продавница „Пелистер“ во Битола на Трговското претпријатие „Прехрана“ сд Битола. Предмет на работењето на продавницата е: промет на мало со животни прехрани и предмети за куќни потреби, деликатесни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, производи врз база на шеќер и какао, тутунски преработки, кибрит и друго, зеленчук, овошје и преработки, месо и преработки од месо, јајца и дивеч (делумно), млеко и млечни производи, **риби, леб и печиво**.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Прехрана“ од Битола, а согласно со решението на НО на општината Битола бр. 06-624 од 18-III-1962 година.

Раководители на продавницата се Тома Киров Христов и Јован Николов Јовановски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 139/62. (1291)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-VI-1962 година, рег. бр. 17/62, свеска I, е запишана под фирма: Продавница во Битола на Индустриското претпријатие „Борац“ од Травник. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на машка, женска и детска конфекција, долна облека и постелина, чевли од свое производство, а за дополнување на асортиманот ќе продава и куса и плетена стока од туѓо производство.

Продавницата е основана од Индустриското претпријатие „Борац“ од Травник, а согласно со решението на НО на општината Битола бр. 06-809 од 24-II-1962 година.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Ѓорѓи Кузмановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 287/62. (1292)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-V-1962 година, рег. бр. 13/58, свеска I, е запишана под фирма: Трговска продавница во село Брждани на Трговското претпријатие „Црни Врв“ од село Кукуречани, Витолско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, куса и плетена стока, чевли, нафтени деривати, мазива, уља и масти, канцелариски материјал, хартија и прибор за пишување, електрични материјал, животни намирници и предмети за куќни потреби, производи од шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки и кибрит, куќен намештај, разна мешана и индустриска стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Црни Врв“ од с. Кукуречани, а основањето е одобрено од НО на општината Кукуречани, со решението бр. 1075 од 6-IV-1962 година.

Раководител на продавницата е Пецевски Колев Димитрија, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 230/62. (1295)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-VI-1962 година, рег. бр. 18/62, свеска I, е запишано под фирма: Угостителска единица — бифе, со седиште во Прилеп, на Здружението на пензионерите од Прилеп. Предмет на работењето

на бифето е: продажба на безалкохолни пијалоци, пиво, чај, кафе и локум, само за членовите на Пензионерското здружение.

Бифето е основано од Здружението на пензионерите од Прилеп, а основањето е одобрено од НО на општината Прилеп, со решението бр. 04-3842 од 21-VI-1962 година.

Раководител на бифето е Талевски Димко
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 287/62. (1299)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-VI-1962 година, рег. бр. 3/59, свеска II, е запишана под фирма: Угостителска единица — менза на „Жито Македонија“ — Филијала од Прилеп. Предмет на работењето на мензата е: угостителски услуги само на членовите на работниот колектив.

Мензата е основана од Синдикалната подружница при „Жито Македонија“ — Филијала, Прилеп, а согласно со решението на НО на општината Прилеп бр. 04-3261/1 од 7-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 276/62. (1300)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-V-1962 година, рег. бр. 14/62, свеска II, е запишана под фирма: Продавница во Ресен на Вараждинската текстилна индустрија од Вараждин. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на готови конфекциски производи.

Продавницата е основана од Вараждинската текстилна индустрија, Вараждин, а согласно со одобрението на НО на општината Ресен бр. 05-10278/1 од 23-III-1962 година.

Раководител на продавницата е Чамлиевски Ѓорѓи.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 239/62. (1301)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 48, страна 187, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Плавица“ од Кратово — Винарска визба во Кратово. Предмет на работењето на винарската визба е: преработка на грозје и овошје во алкохолни и безалкохолни пијалоци — вино, ракија и природни сокови.

Винарската визба е основана од Задружниот совет на Земјоделската задруга „Плавица“ Кратово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кратово под бр. 05-3714/1 од 3-VIII-1962 година.

Раководител на винарската визба е Живко Апостолов. Винарската визба ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 576/62. (1303)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 456 страна 1264 е запишано следното: На досегашната Општа занаетчиска набавно-продајна задруга „Согласие“ од Скопје со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 59 од 24-IV-1962 година и се дава статус на сервис и фирмата на истата во иднина ќе гласи: Сервис за снабдување на занаетството и комуналните организации во НРМ со репродукциони материјали, алат и опрема и промет со готови занаетчиски производи на големо и мало „Занат сервис Македонија“ — Скопје.

Со горе цитираното решение на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 59 од 24-IV-1962 година и дејноста на сервисот е: снабдување на занаетството и комуналните организации во НРМ со репродукциони материјали, алат и опрема, како и промет со готови занаетчиски производи на големо и мало.

На досегашните потписници и тоа: Тасе Гавриловски, директор, Блаже Стојановски, шеф на сметководството, Петар Мојсов, секретар на у. одбор, Вељо Бајевски, претседател, и Владимир Чепиљугин, претседател на у. одбор, им престанува правото за потпишување.

За в.д. директор на сервисот е назначен Тасе Гавриловски, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Благоја Георгиевски, шеф на сметководството, сметано од 25-V-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 321/62. (745)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-IV-1962 год. под рег. бр. 5/59, свеска II е запишано следното: Тоде Николовски, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Слога“ од село Мажучиште, Битолска околија, е разрешен од должност. Се овластува лицето Крсте Биновски да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 146/62. (763)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 20, страна 77 е запишано следното: Досегашните членови на управниот одбор на Земјоделската задруга „Буковиќ“ од село Србиново, Гостиварско, се реши од должност. За нови членови на управниот одбор се избрани следните лица: Мислими Зибер, Елмази Ремзи, Рахмани Асан, Емини Љуфет Мехмеди Бектеш, Бегзати Мислим и Бекири Кемал.

Исто така и на досегашните потписници на задругата и тоа: Зендели Садула, Аљии Сали и Дервиши Бајрам им престанува правото за потпишување.

За в.д. управник на задругата е назначен Елмази Ремзи. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначените потписници Мислими Зибер и Шабани Рамазан, сметано, од 25-VI-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 258/62. (872)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-IV-1962 год. под рег. бр. 4/57, свеска I е запишано следното: Апо Стојаноски, досегашен раководител и потписник на Самостојниот кондурациски дуќан „Задругари“ од Битола, е разрешен од должност. Се овластува лицето Киро Николоски, сегашен раководител, да го потпишува дуќанот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 188/62. (769)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-III-1962 год. под рег. бр. 41/55 — I е запишано следното: Душан Димовски, Панде Петковски и Димко Димитровски, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Единство“ од село Брушник, се разрешени од должност. Се овластуваат лицата Томе Спасевски и Гроздановски Пецо да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 133/62. (776)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-III-1962 год. под рег. бр. 18/55, свеска I е запишано следното: Шулевски Јордан и Размовски Киро, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Златен срп“ од село Кукуречани, Битолска околија, се разрешени од должност. Се овластува лицето Шулевски Богоја да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 137/62. (778)

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ИНСТИТУТ

— СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место:
— еден асистент во Отсекот за генетика

Услови: Завршен шумарски факултет
Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето.

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки и куса биографија да се достават до Шумарскиот институт — Скопје. (884)

На основа член 244 од Законот за јавните службеници и Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на упразнетите места со наставен кадар, како и одлуката на Советот за просвета на Општинското собрание на општината Тополчани, Комисијата за распишување на курсеви

р а с п и ш у в а

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите наставнички места во основните училишта на територијата на општината Тополчани за учебната 1963/64 година

I. Осмогодишното училиште „Круме Волнароски“, с. Тополчани:

— наставник за македонски јазик	—	—	1
— наставник за француски јазик	—	—	1
— наставник за руски јазик	—	—	1
— наставници за математика и физика	—	—	2
— наставник за музичко воспитување	—	—	1

II. Осмогодишното училиште „Коста Рацин“ с. Ивањевци:

— наставник за македонски и српски јазик	—	—	1
— наставник за француски јазик	—	—	1
— наставници за математика и физика	—	—	2
— наставник за историја и географија	—	—	1
— наставници за ликовно, физичко и музичко воспитување	—	—	2

III. Осумгодишното училиште „Ирфан“, с. Канатларци:

— наставник за македонски и српски јазик	—	—	1
— наставници за математика и физика	—	—	2
— наставник за француски јазик	—	—	1
— наставници за ликовно, музичко и физичко воспитување	—	—	2

IV. Осумгодишното училиште „Браќа Милadini“, с. Добрушево:

— наставник за македонски јазик	—	—	1
— наставник за физика и природа	—	—	1
— наставник за хемија и биологија	—	—	1
— наставник за српски јазик	—	—	1
— наставници за ликовно, музичко и физичко воспитување	—	—	2

УСЛОВИ: За сите работни места под I, II, III и IV кандидатите да имаат завршено ВПШ-соодветен отсек или учителско образование со положен стручен испит и подолгогодишна практика на соодветен предмет. За наставниците по математика и физика им следува посебен паричен додаток.

Стан и огрев обезбеден согласно законските прописи. Упразнетите места се добро поврзани со сообраќајни врски (пат и железница) со градовите Прилеп и Битола.

ОПШТИ УСЛОВИ: Кандидатите треба да поднесат таксирани молби до училишните одбори на соодветните училишта каде што конкурираат.

Кон молбата треба да се приложи:

- Кандидати што се во работен однос:
 - препис од дипломата за образованието и стручниот испит;
 - последното оценето решение за звањето;
 - оценувачките листови на последните две години и
 - еогласност од установата каде е на работа.
- Кандидати што прв пат стапуваат во служба:
 - сите документи по член 31 од ЗЈС.

Кандидатите, покрај точната адреса на живеење во времето од 15—31. VIII. 1963 година, да наведат во пријавите колку години ќе останат на работните места каде конкурираат. Рок за пријавување е 15. VIII. 1963 година.

Бр. 06-2610/1

1. VII. 1963 година

ОД КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА

с. Тополчани

ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
НА БИТОЛСКА ОКОЛИЈА — БИТОЛА

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за пополнување на работните места:

- еден лекар — раководител на Здравствениот центар
- еден лекар — на работно место во Отсекот за општа и применета хигиена

Услови:

Под 1.

а. Кандидатот да има завршено медицински факултет, стручен испит и специјализација:

- по социјална медицина (организација на здравствената служба), или
- по превентивна медицина (целокупна хигиена);

б) Кандидатот да има завршено медицински факултет и завршен лекарски стаж, кој би се определил за една од горните специјализации.

Под 2.

Кандидатот да има завршено медицински факултет и завршен лекарски стаж, кој би се определил за специјализацијата: целокупна хигиена.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето, а доколку местата не се пополнат останува отворен до неговото пополнување.

Стапување на работа веднаш.

Молбите се примаат во Заводот за здравствена заштита — Битола. (886)

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА ЛОЗАРСТВОТО И ВИНАРСТВОТО НА
СР МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за пополнување на следното работно место
во Заводот:

- ПОМ. ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ

Услови:

За ова работно место кандидатот да има завршен земјоделско-шумарски факултет со најмалку 8 години практика на раководно место по лозарство.

Молбите со куса биографија и потребните документи по член 31 од ЗЈС се поднесуваат до Заводот.

Плата според Правилникот за распределба на личниот доход на работниците и службениците на Заводот.

Конкурсот ќе трае 30 дена од денот на објавувањето. Доколку работното место не се потполни, останува отворен до неговото пополнување. (894)

Советот за просвета на Општинското собрание на општината Идадија — Скопје, по предлог на училишните одбори

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места во училиштата и другите воспитни установи на територијата на општината Идадија — Скопје

I.

УЧИЛИШТА ОД I СТЕПЕН

1. **Основно училиште „29 Ноември“**
— учител за одделенска настава 1
2. **Основно училиште „Владо Тасевски“**
— учител за одделенска настава за подрачните паралелки во село Жданец 2
3. **Основно училиште „Владимир Илич Ленин“**
— математика и физика 1
4. **Основно училиште „Кочо Рацин“**
— учител за одделенска настава 1
— наставник или професор по физика 1
— наставник по општотехничко образование 1
5. **Основно училиште „Херој Христијан Карпош“**
— наставник или професор по математика и физика 1
— наставник или професор по англиски јазик 1
6. **Основно училиште „Иван Горан Ковачиќ“**
— управител на училиштето 1
— наставник или професор по историја 1
— наставник или професор по биологија 1
— наставник по општотехничко образование 1
7. **Основно училиште „Вера Циривири-Трена“**
— учители за одделенска настава 3
— наставник или професор по српскохрватски и македонски јазик 1
8. **Основно училиште „Братство“, с. Долно Нерези**
— управител 1
— пом. управител 1
— учители за одделенска настава на македонски јазик 2
— наставник или професор по македонски и српскохрватски јазик 1
— наставник или професор по англиски јазик (услов да го познава и шиптарскиот јазик) 1
— наставник или професор по математика 1
— наставник по општотехничко образование 1

9. **Основно училиште „Гоце Делчев“**

- наставник или професор по математика 1
 - наставник или професор по физика 1
 - наставник по општотехничко образование 1
10. **Основно училиште „Коле Неделковски“**
— наставник по општотехничко образование 1

II.

ПРЕТШКОЛСКИ УСТАНОВИ

1. **Детска градинка и забавиште „Орце Николов“**
— управител на градинката 1
2. **Дом Фамилија бр. 2**
— управител 1

III.

УЧИЛИШТА ОД II СТЕПЕН

1. **Музичко училиште**
— професор по виолина 1
2. **Училиште за ученици во стопанството „Димитар Влахов“**
— наставник или стручен учител по физичко воспитување 1
3. **Гимназија „Јосип Броз Тито“**
— директор 1
— професор по македонски јазик со литература 1
— професори по математика 2
— професори по физика 2
— професори по биологија 2
— професор по историја 1
— професор или наставник по ликовно воспитување 1
— професор по социјологија со основи на политичка економија 1
— наставници или стручни учители по физичко воспитување 2
4. **Училиште за забари и заботехничари**
— професори-стоматолози за стручни предмети 3
— наставник или стручен учител по физичко воспитување 1
5. **Училишен центар за медицински сестри, бабици, болничари и детски гледачки**
— професор-лекар по хируршки болести 1
— наставник или стручен учител по физичко воспитување 1
— стручни наставници или стручни учители (инструктори) 6
— стручен наставник — воспитач 1
6. **Градежно техничко училиште „Здравко Цветковски“**
— професори — хидро-инженери 2
— професор — градежен инженер 1
— професор — инженер архитекта 1
— професор — геодетски инженер 1
7. **Училиште за санитарни техничари**
— стручен учител по вежби 1
8. **Учителска школа „Никола Карев“**
— професор по македонски јазик 1
— професор по македонски и турски јазик 1
— професори или наставници по математика 2
— професор или наставник по математика со познавање на турски јазик 1
— професор по психологија 1

1. Училиште за основно музичко образование

- професор по клавира 1
- професор по виолина 1

У С Л О В И:**1. УЧИЛИШТА ОД ПРВА СТЕПЕН**

1. За работните места управител и пом. управител, кандидатите треба да имаат филозофски факултет, ВПШ или учителска школа, положен стручен испит и над 10 години служба во просветна струка.

2. Кандидатите што конкурираат за работното место наставник или професор треба да имаат ВПШ, односно соодветен факултет.

3. Кандидатите што конкурираат за работното место стручен наставник односно учител, треба да имаат соодветна стручна школа.

4. Кандидатите што конкурираат за работните места учител треба да имаат учителска школа, положен стручен испит и над 5 години служба во струката.

II. ПРЕТШКОЛСКИ УСТАНОВИ

1. За работното место управител кандидатите треба да имаат филозофски факултет, ВПШ или учителска школа, положен стручен испит и над 10 години служба во просветна струка.

2. За работното место управител на дом фамилија, кандидатите треба да имаат филозофски факултет, ВПШ, учителска школа или социјална школа, положен стручен испит и повеќегодишна практика во струката.

Стан обезбеден при самиот дом.

III. УЧИЛИШТА ОД ВТОР СТЕПЕН

1. За работното место директор на Гимназијата „Јосип Броз Тито“ кандидатите треба да имаат факултетска спрема, положен стручен испит и над 10 години служба во просветна струка.

2. Кандидатите што конкурираат за работното место професор треба да имаат завршено соодветен факултет.

3. Кандидатите што конкурираат за работните места наставник или стручен учител треба да имаат завршена ВПШ или соодветна стручна школа.

4. Кандидатите што конкурираат за воспитач, треба да имаат завршена виша медицинска школа за медицински сестри и положен стручен испит.

IV.

Молбите прописно таксирани, кандидатите треба лично да ги предадат на училишните одбори на соодветните училишта.

Кон молбата да се приложи:

а) Кандидатите што се во работен однос:

- препис од дипломата за образованието и положен стручен испит,
- оценувачки листови за последните три учебни години или работна карактеристика,
- документи за движењето во службата,
- согласност од училиштето-установата каде што е на работа;

б) Кандидатите што прв пат стапуваат на служба:

— сите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите што не ќе бидат комплетирани со бараните документи и што не ги исполнуваат пропишаните услови нема да бидат земени во разгледување.

Предимство на конкурсот ќе имаат оние кандидати што за последните три години имаат најдобри оценки или работна карактеристика што се истакнале со својата општествено-политичка активност, како и жители на град Скопје.

Конкурсот ќе трае заклучно до 20. VIII. 1963 година за наставно-воспитниот кадар, а за раководниот кадар до пополнување на работните места.

Бр. 12897

8. VII. 1963 година

Скопје

ОД СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА

На основа член 21 од ЗЈС, Комисијата за службенички работи на Општинското собрание на Коселската општина

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место РЕФЕРЕНТ ПО ДАНОЧНО КНИГОВОДСТВО И РЕВИЗИИ ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ, во Отсекот за стопанство и финансии при Општинското собрание на Општината Косел

Услови:

а) да има завршено економски факултет, со најмалку 1 година практика;

б) да има завршено виша економско-книговодствена или финансво-банкарска школа со најмалку 3 години практика во струката.

Основна плата по ЗЈС, а полагајната по Одлуката на Општинското собрание на општината КОСЕЛ, за полагајните плати на службениците.

Кандидатите, треба покрај молбата таксирана со 50 динари таксена марка да достават и документи по член 31 од ЗЈС.

Конкурсот е отворен до пополнувањето. (854)

Комисијата за распишување на конкурси при Советот на работниот колектив на Општинското собрание на општината Кисела Вода, Скопје

распишува

К О Н К У Р С

I. За следните работни места:

- | | |
|--|---|
| 1. Шеф на Отсекот за урбанизам | 1 |
| 2. Аналитичар по градежништво, сообраќај, врски и занаетчиство | 1 |
| 3. Градежен инспектор | 1 |
| 4. Градежен инженер | 1 |
| 5. Пазаришен инспектор | 1 |
| 6. Градежен техничар | 1 |
| 7. Аналитичар во областа на трговијата, угостителството и туризмот | 1 |
| 8. Референт во приемна канцеларија | 1 |

II. Услови:

Под точка 1, 3 и 4 со завршен технички факултет и работен стаж во струката од 5—10 години.

Под точка 2 со завршен економски факултет и работен стаж во структурата од 5—10 години.

Под точка 5 со завршена висока стручна спрема со работен стаж во структурата од 5—10 години.

Под точка 6 — со средно техничко училиште со работен стаж во структурата од 5—10 години.

Под точка 7 со висока стручна спрема — економски факултет и 5—10 години работен стаж во структурата.

Под точка 8 со виша стручна спрема и над 5 години стаж во управна струка.

III. За работните места 1, 2, 3, 5 и 7 се обезбедува двособен стан во градба.

IV. Се известуваат кандидатите претходно да извршат увид на работните места за кое се заинтересирани, за работата која ќе ја обавуваат во елаборатот на аналитичката процена на работните места, а кој се наоѓа во Персоналната служба на оваа Општина.

Молбите таксирани со потребните документи предвидени по чл. 31 од Законот за јавните службеници со куса биографија за движењето во службата, се доставуваат до Персоналната служба на оваа Општина.

Конкурсот трае месец дена од објавувањето. (870)

СОВЕТОТ ПРИ ОКОЛИСКАТА БОЛНИЦА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

- 1) Началник на Специјалното детско одделение за ТБЦ
- 2) Лекар специјалист — педијатер
- 3) Лекар на специјализација по педијатрија

Услови:

Под точка 1 — кандидатот да е лекар специјалист фтизиолог или педијатер, со академско звање и над 5 години практика.

Под точка 2 — кандидатот да е лекар специјалист педијатер со 3 години практика.

Под точка 3 — кандидатот да ги исполнува сите услови согласно Правилникот за специјализација на здравствените работници од прва врста.

Настап на работа по спогодба.

Личен доход по Правилникот на Околицката болница — Скопје.

Конкурсот останува отворен до пополнување на работните места. (871)

Општинското собрание на Општината Саат Кула — Скопје, Советот за просвета и култура

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Директор на Електро-машински и сообраќаен училиштен центар — Скопје 1
2. Управници на отсеците во Електро-машински сообраќаен училиштен центар 3

Услови за прием на кандидатите:

— за работното место директор — кандидатите треба да имаат завршено филозофски или технички факултет, положен стручен испит и над 10 години служба;

— за работните места под точка 2 — кандидатите да имаат завршено филозофски факултет или виша техничка или виша педагошка школа — природна група предмети, положен стручен испит и над 10 години служба во просветна струка и да бил на раководни места во структурата најмалку 3 години.

Плата по Законот за јавните службеници.

Кандидатите покрај молбата таксирана со 50 динари треба да приложат документи за образование, положен стручен испит, куса биографија и оценки за последните 3 години, а оние што биле на раководни места потврда дека не подлежат на оценување.

Молбите ќе се поднесуваат до Општинското собрание на Општината Саат Кула — Скопје — Совет за просвета.

Конкурсот ќе трае до пополнување на местата, а најмалку 15 дена од објавувањето. (872)

На основа член 3 од Правилникот за специјализација на здравствените службеници од I врста, Заводот за трансфузија на крв на СРМ — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за специјализација на еден лекар по трансфузиологија

Услови:

Кандидатот да ги исполнува условите предвидени во Правилникот за специјализација на здравствените службеници од I врста и тоа:

- да има положен стручен испит,
- работен стаж над три години,
- познавање на еден странски јазик.

Пожелно е кандидатот да има работено на проблемот на трансфузиологијата најмалку 3 (три) години.

Конкурсот трае 15 (петнаест) дена од неговото објавување.

Молбите се доставуваат до Заводот за трансфузија на крв на СРМ — Скопје. (873)

На основа чл. 178 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Сл. весник на СРМ“ бр. 20/61), Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица

распишува

К О Н К У Р С

за преизбор и избор на наставници (професори или предавачи на виша школа) и за назначување на еден раководител по практична обука и тоа:

I

ЗА ПРЕИЗБОР ЗА РЕДОВНИ НАСТАВНИЦИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ:

- Земјоделска ботаника;
- Механизација на земјоделското производство.

II

ЗА ИЗБОР ЗА РЕДОВНИ НАСТАВНИЦИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ:

- Познавање на почвите;
- Агрохемија;
- Наводнување на индустриските култури;

III

ЗА РЕДОВНИ ИЛИ ХОНОРАРНИ НАСТАВНИЦИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ:

- Индустриски култури II
- Општо земјоделие.

IV

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ ПО ПРАКТИЧНА ОБУКА:

- за раководител по практична обука

V

УСЛОВИ:

Според Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија и Законот за јавните службеници.

VI

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето му во „Сл. весник на СРМ“.

Доколку за некои работни места не се пријават воопшто кандидати или од пријавените кандидати не биде никој избран, конкурсот останува отворен до пополнување на работното место.

Еден кандидат може да конкурира за еден, два или повеќе предмети.

Стапување на должност по договор.

За поблиски информации кандидатите да се обратат до Секретаријатот на Школата.

Молбите уредно таксирани да се поднесуваат до Секретаријатот на Вишата земјоделска школа во Струмица. (874)

На основа чл. 178 од Законот за високото школство во СРМ, Советот на Педагошката академија во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

1) За еден наставник (професор или предавач) по предметите — шиптарски јазик и литература

Условите на конкурсот се објавени во весникот „Нова Македонија“ од 24. V. 1963 година.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Педагошката академија во Скопје до 1. IX. 1963 година.

Во случај местото предвидено со овој конкурс да не се пополни до определениот рок, конкурсот продолжува до неговото пополнување. (876)

ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА НА СРМ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место лекар-гинеколог.

Услови: Положен специјалистички испит по гинекологија и акушерство.

Настап на работа од 1. VIII. 1963 година.

Личен доход по Правилникот за личните доходи на Заводот.

Молби со потребните документи и биографија, се доставуваат до Заводот за здравна заштита на мајки и деца на СРМ — Скопје, Битпазар, поштенски фах 425.

Конкурсот трае до пополнување на работното место. (877)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР — КУМАНОВО

распишува

К О Н К У Р С

I

за пополнување на следните работни места:

- | | |
|--|---|
| 1. Лекар специјалист за заразни болести за шеф на оддел. | 1 |
| 2. Лекар специјалист за општа хирургија за шеф на оддел. | 1 |
| 3. Лекар специјалист за рентгенологија за шеф на кабинет | 1 |
| 4. Лекар специјалист за педијатрија | 1 |
| 5. Фармацеут или биохемичар за шеф на лабораторија | 1 |
| 6. Фармацеут или пом. фармацеут-техничар | 1 |

II

За упатување лекари на специјализација

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. За општа хирургија | 1 |
| 2. За интерна медицина | 1 |
| 3. За педијатрија | 2 |
| 4. За акушерство и гинекологија | 1 |
| 5. За рентгенологија | 1 |
| 6. За офтолмологија | 1 |
| 7. За неуропсихијатрија | 1 |
| 8. За кожни болести | 1 |
| 9. За заразни болести | 1 |
| 10. За епидемиологија | 1 |
| 11. За фтизиологија | 1 |

У С Л О В И:

Кандидатите под точ. I ред. бр. 1, 2, 3 и 4 треба да бидат лекари со положен специјалистички испит.

Кандидатите под точ. I ред. бр. 5 да имаат завршено соодветен факултет и две години практика.

Кандидатот под точ. I ред. бр. 6 да има завршено соодветен факултет и две години практика, односно средно образование и преку пет години практика.

Стан, патни и селидбени трошоци обезбедени. Плата по правилникот на установата или по спогодба, со исклучок на кандидатот од ред. бр. 6 за кого не се обезбедува стан и патни и селидбени трошоци ако е со средно образование.

Кандидатите под точ. П ред. бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 треба да ги исполнуваат условите за упатување на специјализација. Плата по правилникот на установата.

Сите кандидати од I и II точка треба да ги исполнуваат и предвидените услови по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите прописно таксирани и прилозите кон истите спрема истакнатите услови се доставуваат на адреса:

Медицински центар (конкурсна комисија) — Куманово.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. (839)

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ОПШТИНСКИОТ ОПШТЕСТВЕН ФОНД ЗА ШКОЛСТВО НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО

распишува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на училишна зграда за Медицинско училиште во Тетово

Претсметковната вредност на објектот изнесува:
а) за градежни и занаетчиски работи 81.038.408 динари;

б) за водовод и канализација со септичка јама 5.849.042 динари;

в) за електрична инсталација 3.702.500 динари.

Вкупно: 90.589.950 динари.

Наддавањето ќе се одржи во просториите на Одделението за општествени служби на Собранието на Општината Тетово на ден 31. VII. 1963 година во 8 часот.

Наддавањето ќе биде со давање „клуч на врата“ за фиксна сума без оглед на грешките во предмерот и претсметката, се според проектот и техничкиот опис, со тоа што наместо предвидени осум училници ќе се изведат дванаесет училници за кое е изработено решение во вид на допуна.

Учесниците на наддавањето се должни да достават:

- 1) писмени понуди во затворен коверт;
- 2) гарантно писмо од Народната банка на износ од 1% од претсметковната вредност;
- 3) потврда за регистрација на претпријатието;
- 4) полномошно.

Рок за завршување на објектот е 1. VIII. 1964 година.

Елаборатот се става на увид на интересентите секој работен ден од 9—12 часот во просториите на Одделението за општествени служби на Собранието на општината Тетово.

Рок за поднесување на понуди е 30. VII. 1963 година. (875)

СОДРЖИНА

	Страна
162. Одлука за избор на претседател и членови на Извршниот совет — — — — —	521
163. Одлука за избор на претседател и судии на Уставниот суд на Македонија — —	521
164. Одлука за именување секретар на Извршниот совет и републички секретари —	521
165. Одлука за именување секретар на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	522
166. Одлука за разрешување и избор на претседател и судии на Врховниот суд на Македонија — — — — —	522
167. Одлука за определување намената, условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд — — — — —	522
168. Одлука за дополнување на Одлуката за плаќање на придонесот за лица вон работен однос осигурени според прописите за социјално осигурување — — — —	523
169. Решение за разрешување и именување членови на Републичката комисија за спроведување на прописите за распределба на чистиот приход на стопанските организации и установи — — — —	523
170. Решение за именување членови на Советот на Републичкиот завод за продуктивност на трудот — — — — —	524
171. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции	524
172. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Заедницата на ПТТ претпријатија во СРМ —	525
173. Решение за основање на Единствено претпријатие за дистрибуција на електрична енергија на територијата во Македонија — — — — —	525
174. Решение за потврдување Одлуката за оснивање на Универзитетска печатница при Универзитетот во Скопје — — —	526
175. Решение за разрешување директорот на Дирекцијата за изградба на делот на автопатот „Братство-Единство“ во Социјалистичка Република Македонија — —	526
176. Решение за разрешување на секретарот на Советот за култура на НР Македонија	526